

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 223

29 октомври 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3506. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско - Струмица	2	3509. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот* ..	7
3507. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување.....	3	3510. Одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.99/2019 од 2 октомври 2019 година	8
3508. Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Македонија.....	3	Огласен дел	1-100

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3506.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА УСТАНОВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА БАЊА БАНСКО - СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Штип му престанува користењето на движни ствари и тоа:

Ред. Број	Инвентарен број	Назив	Количина
1	006	Кревет, изработен од масивно дрво со мин.дим.190/90/45 см.со латофлекс	4
2	007	Душек за кревет со мин.дим.185/85/20 см.	4
3	004	Трпезарска маса со заоблени кошеви со минимални димензии 80/80/72 см од оплеменета иверица д=25 мм, кантирана со абс трака со д=2 мм, метални ногарки Ф 70 мм	2
4	005	Трпезарски столци со минимални димензии 40/30/70 см пластични седиште и наслон, ногарки од метална конструкција без раконаслони (за трпезарија)	8
5	002	Гарнитура за седење тросед на расклопување, двосед фотелја	1
6	003	Клуб масички со заоблени кошеви со димензии120/60/48 см,изработени од оплеменета иверица д=25ммсо метални ногарки Ф 70 мм, кантирани со абс трака со д=2 мм	1
7	001	Комода за телевизор изработена од оплеменета иверица со д=16мм, кантирана со абс трака со д=2 мм. со минимални димензии 120/60/40см, горна плотна д=25мм	1
8	016	Електричен шпорет за домаќинство со 4 рингли и рерна со дим.60/60/82 см.	1
9	027	Постелнина единечна комплет (долен чаршав, горен и навлака за перница) памук 150/210 см	8
10	028	Ќебиња единечни волнени со димензии 140/200 см	4
11	029	Јорган единечен 140/200см исполнет со силиконска исполна	4
12	030	Фротирки единечни памук со димензии 140/200 см	4
13	031	Перници 60/40см.памучни со исполна од силиконски топчиња	4
14	019	Лажици за чај 18/10 инох	8
15	020	Лажици големи 18/10 инох	8
	021	Вилушки големи 18/10 инох	8
16	022	Порцелански чинии плитки	8
17	023	Порцелански чинии длабоки	8
18	024	Порцелански филцани за кафе со тацна минимум 80 мл	8
19	025	Стаклени чаши за вода минимум 200 мл	8

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, на Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско - Струмица.

Член 3

Директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип склучува договор со директорот на Јавната установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско - Струмица со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7468/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7723/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3507.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари, 250 пумпи за испумпување на вода:

Реден број	Вид на пумпа	Моќност	Проток	Притисок	Максимална висина на испумпување на вода	Количина
1	SNK Power MODEL WP30X	3,6 kW	60000lit/h	/	8 m	9
2	SNK Power MODEL WP20X	3,6 kW	36000lit/h	/	7 m	7
3	Idrobuse MODEL WP-20	3,6 kW	35000lit/h	/	8 m	3
4	SNK Power MODEL WP20X	3,6 kW	36000lit/h	/	7 m	2
5	WP20X	2,0 HP	600L/min-36m ³ /h	/	8m/30m	216
6	WP30X SNK Power	3600 rpm	1000L/min	/	8m/30m	8
7	Albent Ziegler FP 8/8	12 V	800l/min	8 bar	/	5

3508.

Врз основа на член 27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

МЕТОДОЛОГИЈА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/08 и 58/18), во насловот зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“.

2. Во точка 2. - „Клучни активности во процесот на стратешко планирање“, Табелата 1 - „Клучните елементи, одговорностите, резултатите и временската рамка за стратешко планирање и Годишна програма за работа на Владата“, се менува и гласи:

Бр.	Клучен елемент / Чекор во Методологијата	Одговорна институција	Резултат	Временска рамка
1.	Утврдување на стратешки приоритети и приоритетни цели на Владата врз основа на електронскиот систем на стратешко планирање и подготовка на Годишната програма за работа на Владата			
1	Анализа на остварените резултати од спроведувањето на стратешките приоритети за претходната година	Генерален секретаријат	Анализа на остварените резултати за претходната година	јануари - февруари
•	Утврдување на стратешки приоритети и приоритетни цели	Генерален секретаријат во соработка со Канцеларија на претседателот на Владата, Министерството за финансии, Министерството за економија, Секретаријатот за европски прашања, Секретаријатот за законодавство	Предлог-одлука за стратешки приоритети	март - 15 април
•	Донесување на одлука за стратешки приоритети	Влада на Република Северна Македонија	Одлука за стратешки приоритети за наредната година со Анализа на остварени резултати за претходната година	15 април
2.	Утврдување на фискалната стратегија			
•	Утврдување на фискална рамка со максимални износи на одобрените средства по буџетските корисници	Министерство за финансии	Предлог -Фискална стратегија	април - мај
•	Усвојување на Фискалната стратегија	Влада на Република Северна Македонија	Фискална стратегија	31 мај
•	Доставување на инструкции за планирање на буџетски средства до буџетските корисници	Министерство за финансии	Буџетски циркулар	15 јуни
3.	Подготвување на Нацрт-стратешки планови, предлог буџетски пресметки и Годишен план за работа			
•	Подготовка на нацрт стратешки планови и креирање на програми, потпрограми и проекти	Министерствата и другите органи на државната управа во координација со Генералниот секретаријат	Нацрт стратешки планови на министерствата и другите органи на државната управа	мај - 31 август

•	Подготвување на предлог на план на програмите за развој	Министерствата и другите органи на државната управа во консултации со Министерството за финансии	Предлог план на програмите за развој за секое министерство	15 јули
•	Одобрување на предлог на план на програмите за развој	Влада на Република Северна Македонија	Предлог план на програмите за развој за секое министерство	15 август
•	Подготвување Предлог-буџетска пресметка согласно нацрт стратешките планови	Министерствата координирани од Министерството за финансии	Предлог буџетски барања	јуни - август
•	Доставување на нацрт стратешките планови и предлог буџетските пресметки до Генералниот секретаријат и до Министерството за финансии	Министерствата и другите органи на државна управа	Нацрт стратешките планови	1 септември
•	Анализа на нацрт стратешките планови	Генерален секретаријат	Анализа на усогласеноста на програмите во нацрт стратешките планови со стратешките приоритети и анализа на нивниот придонес кон остварување на истите	30 септември
•	Подготвување на Годишен план за работа	Министерствата и другите органи на државната управа	Годишен план за работа	октомври - ноември
4.	Доставување на Предлог - буџет			
•	Подготвување на Предлог-Буџет	Министерство за финансии	Предлог-буџет	септември-октомври
•	Доставување на Предлог-Буџетот до Владата на Република Северна Македонија	Министерство за финансии	Предлог-буџет	1 ноември
•	Донесување на Буџетот	Собрание на Република Северна Македонија	Буџет на Република Северна Македонија	31 декември
5.	Подготвување на Годишната програма за работа на Владата и на Годишниот план за работа на министерствата и другите органи на државната управа врз основа на електронскиот систем на стратешко планирање и подготовка на Годишната програма за работа на Владата			
•	Подготвување на предлог Годишната програма за работа на Владата	Генерален секретаријат во соработка со министерствата и другите органи на државната управа	Предлог ГПРВ (електронска ГПРВ со можност за подготовка на различни извештаи и прегледи)	октомври-декември
•	Донесување на ГПРВ	Влада на Република Северна Македонија	ГПРВ	15 јануари
•	Донесување и објавување на Годишен план за работа	Министерствата и другите органи на државната управа	Годишен план за работа на министерства и ОДУ	јануари - февруари
•	Подготвување на Законодавна агенда за периодот 1.01. - 30.06.	Генерален секретаријат во соработка со министерствата и другите органи на државната управа	Подготвена Законодавна агенда	јануари-февруари
•	Подготвување на Законодавна агенда за периодот 1.07. - 31.12.	Генерален секретаријат во соработка со министерствата и другите органи на државната управа	Подготвена Законодавна агенда	јуни-јули
6.	Ажурирање на ГПРВ со НПАА – АП Пристапно партнерство			
•	Ажурирање на ГПРВ, нејзино усогласување со НПАА и донесување	Генерален секретаријат во соработка со Секретаријатот за европски прашања	Усогласена ГПРВ со НПАА	октомври-декември
7.	Следење и известување на реализацијата на ГПРВ и Годишниот план за работа на министерствата и другите ОДУ врз основа на електронскиот систем на стратешко планирање и подготовка на Годишната програма за работа на Владата			

•	Следење на реализацијата на ГПРВ	Генерален секретаријат во соработка со министерствата и другите органи на државната управа	Мониторинг индикатори	континуирано
•	Следење и известување за спроведување на Годишен план за работа	Министерствата и другите органи на државната управа	Периодични (тримесечни) извештаи за степен на спроведувањето	континуирано
•	Изготвување на табели (тримесечни) за рано предупредување за следење на реализација на ГПРВ	Генерален секретаријат во соработка со министерствата и другите органи на државната управа	Пополнета табела за рано предупредување од министерствата и другите органи на државна управа	квартално
•	Известување за степенот на реализацијата на ГПРВ и усвојување	Генерален секретаријат	Извештај за степенот на реализација на ГПРВ со податоци од мониторинг индикатори	полугодишен и годишен
•	Подготвување на Извештај за спроведување на Годишниот план за работа од претходната година	Министерствата и другите органи на државната управа	Извештај за спроведување на Годишниот план за работа	јануари-годишен
•	Доставување на Извештај за спроведување на Годишниот план за работа до ГС на ВРСМ	Министерствата и другите органи на државната управа	Извештај за спроведување на Годишниот план за работа	февруари
•	Објавување на Извештај за спроведување на Годишниот план за работа до ГС на ВРСМ	Министерствата и другите органи на државната управа	Извештај за спроведување на Годишниот план за работа	март
8.	Следење на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА)			
•	Годишна ревизија на НПАА	Секретаријат за европски прашања	Годишна програма на НПАА	октомври - јануари
•	Известување за степенот на реализација на НПАА	Секретаријат за европски прашања	Извештај за степенот на реализација на НПАА	континуирано

3. Во точка 6. „Годишна програма за работа на Владата (ГПРВ)“, потточка 6.3 „Ажурирање на ГПРВ“, во став 2 во втората реченица зборовите: „март – април“ се заменуваат со зборовите: „октомври-декември“.

Во потточка 6.5 „Следење и реализација на ГПРВ“, ставот 3 се менува и гласи:

„Реализацијата на ГПРВ се следи преку следните мониторинг индикатори:

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) во Годишната програма поврзани со конкретен стратешки приоритет на Владата;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) во Годишната програма поврзани со конкретна приоритетна цел на Владата;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) содржани во Годишната програма по ниво на приоритет:

- висок;

- среден и

- низок;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) од Годишната програма усвоени до крајот на годината;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) од Годишната програма кои се доставени до Владата во планираниот рок (месец);

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) предложени во Годишната програма и вкупен број и процент на материјали (иницијативи) разгледани на седница на Владата, по органи на државна управа;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) разгледани од страна на Владата, а не биле вклучени во Годишната програма.“

Насловот на потточката 6.6 „Електронска ГПРВ“ се менува и гласи: „Електронски систем на стратешко планирање и подготовка на Годишната програма за работа на Владата“.

Во ставовите 1, 2 и 3 зборовите „Електронската ГПРВ“ се заменуваат со зборовите „Електронски систем на стратешко планирање и подготовка на Годишната програма“.

4. Во целиот текст на Методологијата зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

5. Оваа методологија ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7781/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 3509.

Врз основа на член 13 од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОЗВОЛЕНИТЕ НИВОА НА ЕМИСИИ И ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО ОТПАДНИТЕ ГАСОВИ И ПАРЕИ КОИ ГИ ЕМИТИРААТ СТАЦИОНАРНИТЕ ИЗВОРИ ВО ВОЗДУХОТ (*)

Член 1

Во Правилникот за граничните вредности на дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/10) во членот 4 по точката 7 се додава нова точка 7-а која гласи:

„7-а. Зацрнување (затемнетост) на чадните гасови претставува нијанса од бела до црна боја на чадниот гас која се мери со помош на Рингелманова (Ringelmann) скала при што визуелно се оценува зацрнувањето на чадните гасови од ложишта на цврсти горива. Рингелмановата скала се состои од шест полиња (степен), од 0 до 5, со различни ахроматски нијанси од бела до црна боја, при што секој следен степен е 20 % потемнен од претходниот.“

По точката 13 се додаваат три нови точки 13-а, 13-б и 13-в кои гласат:

„13-а. Цврсти горива се дрво и остатоци од дрво настанато при механички третман на дрвото ако содржината на влага во дрвото во однос на масата на влажното дрво е помал од 20 %, освен ако се употребува во постројки (уреди за ложење) кои се наведени од страна на производителот како погодни за примена на горива со поголема содржина на влага; брикети и пелети од дрво; јаглен, кокс и брикети од јаглен со содржина на сулфур помал од 1 % од масата на горивото.

13-б. Течни горива се:

- Лесно масло за горење (гасоил), течен дериват добиен од сурова нафта или која и да било друга смеса добиена од суровата нафта, кај која помалку од 65 % од волуменот (вклучително и загубите) предестилира до 250 оС и кај која најмалку 85 % од волуменот (вклучително и загубите) предестилира до 370 оС, според методата АСТМ Д 86 (во оваа група спаѓа и Екстра лесното масло за домаќинства), кое е наменето за употреба како гориво за греење, со карактеристики во согласност со прописите со кои се уредуваат техничките и други барања кои мораат да ги исполнуваат течните горива кои се деривати на нафта што се користат како енергетски горива кои се ставаат во промет на пазарот во Република Северна Македонија, како и други видови течни горива: метанол, етанол, сурови растителни масла, метилестер од растителни масла, доколку емисијата на гасови не е поголема од граничната вредност на емисија пропишана за овие уреди за ложење при потрошувачка на лесно масло за горење (гасоил);

- Масло за горење (мазут), течен дериват добиен од сурова нафта, освен лесно масло за горење од алинеја еден од оваа точка, кое според границите на дестилација, спаѓа во категоријата на масла за горење кај кое

* Овој правилник не е предмет на усогласување со законодавството на Европската Унија.

помалку од 65 % од волуменот (вклучително и загубите) предестилира до 250 оС според методата АСТМ Д 86 (ако дестилацијата не може да се одреди со оваа метода, овој производ, исто така влегува во категоријата масло за горење), во која група спаѓаат: лесно, средно и тешко масло за горење, со карактеристики во согласност со прописите со кои се уредуваат техничките и други барања кои мораат да ги исполнуваат течните горива од нафтно потекло кои се користат како енергетски горива кои се ставаат во промет на пазарот во Република Северна Македонија, кое е наменето за употреба како гориво за греење.

13-в. Гасни горива (горива кои при температура 273,15 К и притисок 101,3 kPa се во гасна агрегатна состојба) се:

- природен гас (метан кој настанува во природни услови со најмногу 20 % (волуменски удел) на инертни и други составни делови) и

- течен нафтен гас (ТНГ, исто така пропан-бутан, е смеса од втечени јаглеводороди (во најголем дел пропан или бутан, а најчесто смеса од овие два гаса) настанати при преработка на нафта и кои во нормална состојба, температура 273,15 К и притисок 101,3 kPa се гасови, а со зголемување на притисокот преминуваат во течна агрегатна состојба).“

Точката 44 се менува и гласи:

„Уред за ложење е технички уред во кој со согорување на гориво се произведува енергија и истиот претставува ложиште заедно со уредот за прочистување на отпадните гасови. Кога два или повеќе поединечни уреди за ложење се инсталирани на начин на кој нивните отпадни гасови би можеле да се испуштаат низ заеднички оцак, земајќи ги предвид техничките и економските фактори, ќе се смета дека станува збор за еден уред за ложење за кој влезната топлотна моќ ќе се одреди како збир од топлотната моќ на одделните уреди за ложење.“

Член 2

Членот 12 се менува и гласи:

„(1) Граничните вредности за емисија при согорување кај уредите за ложење со влезна топлотна моќ до 1 MW кои за согорување користат цврсти горива, се дадени во следната табела:

Загадувачка супстанца	Вид на гориво	Топлотна моќ (kWth)	ГВЕ (mg/Nm ³)
Јаглерод монооксид - CO	јаглен, дрво, брикети, пелети од дрва	50-150	4000
	јаглен, дрво, брикети, пелети од дрва	150 – 500	2000
	јаглен, дрво, брикети, пелети од дрва	≥ 500	1000
Запривување (затемнетост) на чаден гас	Сите горива независно од топлотната моќ		1

ГВЕ се однесуваат на волуменски удел на кислород од 13% при примена на цврсти горива.

(2) Доколку сопственикот на уредот за ложење од став (1) на овој член нема валиден податок за влезната топлотна моќ на уредот, ќе се смета дека истиот има влезна топлотна моќ од над 500 kW, односно ќе се применува најниската гранична вредност за емисија дадена во табелата од став (1) на овој член.

(3) Граничните вредности за емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1 MW кои за согорување користат течни горива, се дадени во следната табела:

Вид на супстанца	Вид на гориво	ГВЕ
Јаглерод монооксид (CO)	Сите течни горива	175 mg/Nm ³
Азотни оксиди (NOx) изразени како NO ₂	Лесно масло за горење (гасонл) (Екстра лесно масло за домаќинство)	250 mg/Nm ³
	Масло за ложење-Мазут	350 mg/Nm ³
Чаден број	Сите течни горива	1

ГВЕ се однесуваат на волуменски удел на кислород од 3% при примена на течни горива.

(4) Граничните вредности за емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1 MW кои за согорување користат гасни горива, се дадени во следната табела:

Вид на супстанца	Вид на гориво	ГВЕ
Јаглерод монооксид (CO)	Сите видови гасни горива	100 mg/Nm ³
Азотни оксиди (NOx) изразени како NO ₂	Природен гас	150 mg/Nm ³
	Течен нафтен гас	200 mg/Nm ³
Чаден број	Сите видови гасни горива	0

ГВЕ се однесуваат на волуменски удел на кислород од 3% при примена на гасни горива.

(5) Доколку уредот за ложење со влезна топлотна моќ до 1 MW за согорување користи друго гасно гориво освен природниот гас или течниот нафтен гас, се применуваат гранични вредности за емисија од ложишта со влезна топлотна моќ од 1 MW до 50 MW, од член 13 на овој правилник.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-4029/4
25 септември 2019 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

Бр. 19-830/4
10 октомври 2019 година
Скопје

Министер
за здравство,
Венко Филипче, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3510.

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 2.10.2019 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА барањето за забрана на дискриминација по основ на национална припадност, согласно член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија на Роберт Ликушевски од Битола, застапуван од Благој Ѓ. Чичоновски, адвокат од Битола.

2. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

3. Роберт Ликушевски од Битола преку својот полномошник Благој Ѓ. Чичоновски, адвокат од Битола до Уставниот суд на Република Северна Македонија поднесе барање за заштита на слободите и правата поради дискриминација по основ на национална припадност. Повредата била сторена со Пресуда РО-363/18 од 22.1.2019 година и Решение РО-363/18 од 31.5.2018 година на Основен суд Битола и пресуда РОЖ-165/19 од 16.4.2019 година на Апелациониот суд Битола.

Барањето за заштита на слободите и правата започнува со навод дека: „барателот Ликушевски Роберт по националност е припадник на влашкиот народ“, па се дава ретроспектива и се изнесуваат факти по однос на склучувањето на договор за работа на определено време на барателот со Основното училиште „Коле Канински“-Битола во периодот 6.5.2015 година се до 28.2.2018 година кога работодавецот му врачил отказ. Според подносителот фактите биле поткрепени со докази.

По врачувањето на отказот барателот водел спор пред Основниот суд Битола кој со пресуда РО-895/17 од 5.7.2018 година во целост го усвоил тужбеното барање за поништување на решението за отказ, но Апелациониот суд со Решение РОЖ-704/18 од 12.11.2018 година ја уважил жалбата на тужениот, ја укинал пресудата и предметот го вратил на првостепениот суд на повторно одлучување.

Во повторната постапка Основен суд Битола донел пресуда РО-363/18 од 22.1.2019 година и Решение РО-363/18 од 31.5.2018 година со кое го одбил како неосновано тужбеното барање, а Апелациониот суд Битола со пресуда РОЖ-165/19 од 16.4.2019 година ја одбил како неоснована жалбата на тужителот, во оваа постапка барател и ја потврдил првостепената пресуда.

Според подносителот на барањето при носење на пресудите било постапено спротивно на членот 9 од Уставот, бидејќи Апелациониот суд Битола не се произнел по однос на жалбените наводи за сторена повреда на уставните одредби (не се означува кои), како и на цитираниот член 9 од Уставот.

Потоа се наведува дека за барателот, како припадник на влашкиот народ и за лицето Ацо Јовевски од страна на работодавецот било различно постапено бидејќи на Ацо Јовевски не му бил врачен отказ.

Во постапката пред Основниот суд на подносителот на барањето му било оспорено законското право за трансформација на работниот однос бидејќи „немало трајна потреба“, а за лицето Ацо Јовевски тоа право не било оспорено, работодавецот не се жалел на пресудата за неговиот спор, па тој останал на работа, за што немало објективно и разумно оправдување. Тоа бил различен третман кој довел до повреда на правото на работа.

Дека постоела дискриминација говорел и фактот што на 2.1.2018 година лицето Асенбелевска Елица била примена на работно место хигиеничар преку трајна потреба од работното место. Притоа дискриминацијата била спротивна на членот 9 од Уставот, членовите: 6 и 7 од Законот за работните односи; членовите: 1, 4 и 6 од Законот за спречување и заштита од дискриминација и на членот 14 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи.

Врз основа на сето наведено и приложената документација се предлага Судот да одржи јавна расправа по што ќе утврди дискриминација по основ на национална припадност, ќе ги стави вон сила актите на Основниот суд Битола и Апелациониот суд Битола, и ќе го задолжи ОУ „Коле Канински“-Битола да го врати на работа подносителот на барањето.

4. Судот на седницата, врз основа на приложените и прибавени докази утврди дека, со пресудата РО-895/17 од 05.07.2018 година Основниот суд Битола ги усвоил тужбените барања на тужителот Роберт Ликушевски; ја поништил Одлуката за престанок на работниот однос бр.02-48/1 од 28.2.2018 година како незаконита; утврдил дека работниот однос се трансформирал во рабо-

тен однос на неопределено време сметано од 28.2.2018 година; го задолжил тужениот да го врати тужителот на работа; да склучи договор за вработување на неопределено време; како и да му ги надомести трошоците во постапката.

Апелациониот суд Битола со Решение РОЖ-704/18 од 5.7.2018 година ја уважил жалбата на странките, ја укинал првостепената пресуда и предметот го вратил на првостепениот суд на повторно судење. Во образложението на решението се констатира суштествена повреда на одредбите на постапката од член 343 став 2 точка 14 од Законот за парничната постапка, односно причините на пресудата биле нејасни и неразбирливи и не произлегувале од содржината на изведените докази. Според второстепениот суд согласно член 46 став 4 од Законот за работните односи, по исклучок работниот однос заснован на договор за вработување на определено време може да се трансформира во работен однос на неопределено време, но само доколку работодавачот утврди дека има трајна потреба од работникот под услови и на начин утврдени со закон. Оттаму, одредбата пропишувала само можност за трансформација, но не и трансформација по сила на закон и тоа по оценка и одлука на работодавачот.

Пред да бидат донесени овие одлуки, односно на 25.1.2018 година Основниот суд Битола со пресуда РО-878/17 од 25.1.2018 година го усвоил тужбеното барање на тужителот Ацо Јовевски и утврдил дека неговиот работен однос се трансформирал во работен однос на неопределено време. Во постапката тужениот не го спорел тужбеното барање на тужителот и оставил судот да донесе соодветна одлука, а како имал трајна потреба тужениот да ги врши работните задачи на работното место хигиеничар.

Во повторната постапка Основниот суд Битола со Пресуда Р-363/18 од 22.1.2019 година го одбил како неосновано тужбеното барање на тужителот Роберт Личушевски да се утврди дека неговиот работен однос се трансформира во работен однос на неопределено време. Судот констатирал повлекување на тужбата за поништување на решението за престанок на работниот однос.

Врз основа на спроведената доказна постапка, првостепениот суд, меѓу другото, утврдил дека за работното место хигиеничар биле обезбедени средства,

но за вработување на тужителот на определено, а не на неопределено време, како и тоа дека не се утврдила трајна потреба на тужениот од овој работник.

Во поднесената жалба, покрај вообичаените жалбени наводи се цитираат и повеќе уставни одредби (страница 4), меѓу кои членот 9 од Уставот. Уставните одредби се цитираат со цел да се покаже дека второстепениот суд во својата претходна одлука постапил спротивно на повеќе уставни одредби.

Апелациониот суд Битола со пресуда РОЖ-165/19 од 31.5.2018 година ги одбил како неосновани жалбите на тужителот и ги потврдил првостепената пресуда и решение.

Барањето за заштита на слободите и правата е поднесено благовремено.

5. Согласно член 110 алинеи 1 и 2 од Уставот, Уставниот суд на Република Северна Македонија, одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите.

Според алинејата 3 од истиот член од Уставот, Уставниот суд ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.

Според член 51 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот, може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од денот на неговото преземање. Во барањето, според член 52 од Деловникот, потребно е да се наведат причините поради кои се бара заштита, актите или дејствијата со кои тие се повредени, фактите и доказите на кои се заснова барањето, како и други податоци потребни за одлучувањето на Уставниот суд.

Согласно член 55 став 1 од Деловникот, за заштита на слободите и правата Уставниот суд одлучува, по правило, врз основа на одржана јавна расправа.

Според Судот има доволно факти и податоци за впуштање во мериторна уставно-судска анализа.

Врз основа на увидот во приложената документација и тоа: првостепените и второстепените пресуди кои се однесуваат на барателот за заштита на слободите и правата и изјавената жалба се утврди дека во наведената документација не се содржани податоци по однос на националната припадност на барателот. Национална припадност од барањето за заштита на слободите и правата според Судот е неспорна, иако истата не се потврдува со соодветна документација ни во постапката пред Уставниот суд. Но судовите за таквата припадност на барателот немале никакви сознанија во ниту еден момент од постапките, од причини што таа не е задолжителен елемент во парничната постапка, а во ниту еден писмен или усмен доказ не е прикажана или потенцирана, ниту од страна на редовниот суд, ниту од страна на подносителот на барањето.

Ова произлегува и од содржината на одредбите од Законот за парничната постапка (член 115-записници, член 98 став 3-поднесоци, член 327-писмена изработка на пресуда и други) според кои националната припадност не е елемент од ниту еден писмен документ во текот на постапката пред граѓанскиот суд.

Повредата на членот 9 од Уставот за прв пат се споменува во жалбата против првостепената пресуда (РО-363/18 од 22.1.2019 година). Подносителот на жалбата навел дека Апелациониот суд Битола постапил спротивно на членот 9 од Уставот, кога ја уважил претходно изјавената жалба, односно повредил повеќе уставни одредби. Но, видно од приложената жалба е дека нема наводи за сторена дискриминација по основ на национална припадност, односно припадност на тужителот на влашкиот народ заради која припадност би било одлучено на претходно презентираниот начин.

Исто така, од прибавената и доставена документација, не може да се утврди податок за националната припадност на споменатите лица Ацо Јовевски и Асан-

белевска Јелица. Оттаму нема услови за впуштање во компаративна анализа зошто некој од нив го трансформирал работниот однос на неопределено време, а друг не, односно дали националната припадност била од исклучително значење за трансформација на работниот однос или пак постоеле други причини.

При состојба кога првостепениот и второстепениот суд немале никакво сознание за националната припадност на Роберт Ликушевски, но и на лицата посочени за компарација, при постапувањето и одлучувањето за неговото тужбено барање, односно по изјавените жалби и кога националната припадност за прв пат се појавува како податок дури во поднесеното барање за заштита на слободите и правата во постапката пред Уставниот суд произлегува дека редовните судови реално не можеле да сторат повреда на член 110 алинеја 3 од Уставот.

При состојба кога фактичката и правна состојба, се неспорно утврдени врз основа на доставената и прибавена документација и направената анализа Судот најде дека нема услови за примена на член 55 став 1 од Деловникот на Судот, односно за одржување на јавна расправа, а како нема спорни моменти кои би требале да се расчистат со одржување на ваков вид расправа.

Врз основа на направената анализа произлегува дека Основниот суд Битола и Апелациониот суд Битола со означените акти не сториле дискриминација по основ национална припадност спрема подносителот на барањето.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова и Сали Мурати.

У. бр. 99/2019

2 октомври 2019 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република

Северна Македонија,

Никола Ивановски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019223

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.